



Grant Thornton

Посебни финансиски извештаи и извештај на
независниот ревизор

РК Вардар АД Скопје

31 декември 2016 година

Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Посебен извештај за финансиската состојба	5
Посебен извештај за сеопфатната добивка	6
Посебен извештај за промените во капиталот	7
Посебен извештај за паричните текови	8
Белешки кон посебните финансиски извештаи	9
Прилози	

Извештај на независниот ревизор

Grant Thornton DOO
1000 Skopje
Sv. Kiril i Metodij 52 6 - 1/20
Macedonia

T +389 2 3214 700
F +389 2 3214 710
www.grant-thornton.com.mk

До Акционерите и Раководството на
РК Вардар АД Скопје

Извештај за посебните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните посебни финансиски извештаи на РК Вардар АД Скопје (“Друштвото”), составени од посебен извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2016 година и посебен извештај за сеопфатната добивка, посебен извештај за промените во капиталот и посебен извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации, вклучени на страните 5 до 35.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи подготвување на посебни финансиски извештаи кои не содржат материјално погрешни прикажувања како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека посебните финансиски извештаи не содржат материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешни прикажувања во посебните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективността на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики, и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на посебните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

Како што е објавено во Посебниот извештај за промените во капиталот, и понатаму, во Белешка 2.22, 5 и 12 кон придружните посебни финансиски извештаи, со состојба на 7 јули 2015 година Друштвото изврши присоединување на средствата, обврските, капиталот, резервите и нераспределените добивки на Друштвото АД ЖРК Вардар, Скопје, кое во текот на 2015 година ги запре своите деловни активности како посебен правен субјект и со решение од Централниот регистар на Република Македонија е избришано од евиденција. Деловните активности на ЖРК Вардар продолжуваат во рамките на АД РК Вардар, Скопје.

Друштвото АД РК Вардар, Скопје ги евидентираше превземените средства, обврски, капитал, резерви и нераспределени добивки според нивната евидентирана вредност во моментот на нивното стекнување, што не е во согласност со прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.22 Деловни комбинации, која бара сите средства и обврски кои можат да се идентификуваат при стекнувањето да бидат признаени според нивната објективна вредност.

На датумот на стекнувањето и последователно, со состојба на 31 декември 2015 и 2016 година, Друштвото не изврши проценка на објективната вредност на стекнатите средства и обврски, ниту пак, поради комплексноста и природата на овие ставки, ние бевме во состојба да направиме таква проценка, со цел да го утврдиме износот на евентуално потребните корекции на нивните евидентирани вредности во Извештајот за финансиската состојба на датумот на известување, кои корекции можат да бидат материјално значајни.

Како што е објавено во Белешка 9 кон придружните посебни финансиски извештаи, салдото на побарувањата од купувачи на Друштвото со состојба на 31 декември 2016 година изнесува 14,592 илјади денари. Друштвото не направи проценка на ризикот и признавање на соодветна загуба поради оштетување во извештајот за сеопфатна добивка во периодот на настанување на загубата, согласно прифатената сметководствена политика, објавена во Белешка 2.9 кон овие посебни финансиски извештаи. Расположливите податоци и информации не ни овозможија да направиме сопствени проценки и да го утврдиме износот на евентуално потребната резервација поради оштетување на овие побарувања, кој износ може да има материјално значаен ефект врз финансиската состојба и резултатот од работењето на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2016.

Понатаму, Друштвото нема направено доволно соодветни обелоденувања во посебните финансиски извештаи согласно барањата на МСФИ 7 – Финансиски инструменти: Обелоденувања, кои се однесуваат на обемот и природата на ризиците поврзани со старосната структура на портфолиото на побарувањата.

Мислење со резерва

Наше мислење е дека, освен за ефектот на прашањата на кои се укажува во пасусот “Основа за мислење со резерва”, посебните финансиски извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото АД РК Вардар, Скопје на ден 31 декември 2016 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Нагласок врз одредени прашања

Обрнуваме внимание на Белешка 2.1.1 кон финансиските извештаи, според која посебните финансиски извештаи на Друштвото се подготвени со примена на претпоставка за неограничен континуитет во работењето на Друштвото. Со состојба на 31 декември 2016 година акумулираните загуби изнесуваат 9,334 илјади Денари, со што го надминува евидентираните износ на акционерскиот капитал и резерви за 4,041 илјади Денари. Понатаму, тековните обврски ги надминуваат тековните средства за износ од 116,724 илјади Денари. Овие услови укажуваат на постоење на материјална неизвесност којашто може да наметне значајно сомневање за способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за континуитет.

Способноста на Друштвото да продолжи со своите деловни активности во неограничен континуитет зависи пред се од можноста за изнаоѓање на континуирани извори на финансирање. Раководството верува дека ги превзема сите потребни мерки во поддршка на одржливоста и развојот на работењето на Друштвото. Дополнително, во своето не-обврзувачко писмо за поддршка сопственикот на Друштвото ја изрази својата намера да продолжи со поддршката на Друштвото во период не пократок од 12 месеци од датумот на писмото.

Овие посебни финансиски извештаи не содржат било какви корекции и рекласификации на евидентираните износи на средствата и обврските кои што би биле неопходни доколку Друштвото не би продолжило со своите деловни активности во неограничена иднина.

Нашето мислење не е дополнително модификувано во однос на горенаведеното прашање.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2016 година, во согласност со Член 38⁴ од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај со историските финансиски информации објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2016, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (А) од Законот за Ревизија.

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2016.

Скопје,
20 јуни 2017 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје


Управител
Марјан Андонов
Овластен ревизор
Марјан Андонов

Посебен извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2016 000 мкд	31 декември 2015 000 мкд
Средства			
Нетековни средства			
Опрема и инвестиции во тек	6.1	21,105	25,005
Вложувања во туѓи објекти	6.2	188,180	216,895
Вложувања во подружници	8	9,036	5,395
		218,321	247,295
Тековни средства			
Побарувања од купувачи и останати побарувања	9	30,301	38,523
Залихи	10	34,795	50,590
Парични средства и еквиваленти	11	2,019	1,437
		67,115	90,550
Вкупно средства		285,436	337,845
Главнина и обврски			
Главнина	12		
Акционерски капитал		4,933	4,933
Резерви		360	360
Акумулирана (загуба)		(9,334)	(10,862)
Вкупно главнина		(4,041)	(5,569)
Нетековни обврски			
Позајмици	13	105,638	113,800
		105,638	113,800
Тековни обврски			
Позајмици	13	36,052	74,662
Обврски кон добавувачи и останати обврски	14	147,103	154,952
Обврски за данок на добивка		684	-
		183,839	229,614
Вкупно обврски		289,477	343,414
Вкупно главнина и обврски		285,436	337,845

Овие посебни финансиски извештаи се одобрени за издавање од Одборот на директори на Друштвото на 15 март 2017 година и потпишани од:

Г-дин Давор Стојаноски
Извршен директор



Овластен сметководител

Бјанка Јанакоска
[Signature]

Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи

Посебен извештај за сеопфатната добивка

	Белешки	Годината што завршува на 31 декември 2016 000 мкд	31 декември 2015 000 мкд
Приходи од спонзорства и донации	15.1	354,700	295,516
Приходи од надомест за одржување натпревари	15.2	15,434	25,655
Останати приходи	16	49,762	36,911
Набавна вредност на продадени стоки		(23,028)	(22,539)
Трошоци за материјали	17	(11,225)	(6,213)
Трошоци за услуги	18	(39,522)	(56,359)
Трошоци за користи на вработените	19	(168,699)	(178,665)
Депрецијација	6	(16,606)	(8,996)
Трошоци за договор на дело на играчи		(74,960)	(52,760)
Останати деловни трошоци	20	(74,744)	(47,022)
Добивка / (Загуба) од деловно работење		11,112	(14,472)
Финансиски приходи		44	34
Финансиски расходи		(9,441)	(145)
Финансиски (расходи), нето	21	(9,397)	(111)
Добивка / (Загуба) пред оданочување		1,715	(14,583)
Данок на добивка	22	(885)	-
Добивка / (Загуба) за годината		830	(14,583)
Останата сеопфатна добивка:			
Корекции на грешки од минати години	12	698	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		1,528	(14,583)

Посебен извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал 000 мкд	Резерви 000 мкд	Акумулирана (загуба) 000 мкд	Вкупно 000 мкд
На 1 јануари 2016 година	4,933	360	(10,862)	(5,569)
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	-	-	-
Добивка за годината	-	-	830	830
<i>Останата сеопфатна добивка:</i>	-	-	698	698
<i>Вкупна сеопфатна добивка за годината</i>	-	-	1,528	1,528
На 31 декември 2016 година	4,933	360	(9,334)	(4,041)
На 1 јануари 2015 година	3,392	51	1,226	4,669
Припојување со АД, ЖРК, Скопје (Белешка 5 и 12)	1,541	309	2,495	4,345
<i>Трансакции со сопствениците</i>	<i>1,541</i>	<i>309</i>	<i>2,495</i>	<i>4,345</i>
(Загуба) за годината	-	-	(14,583)	(14,583)
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка за годината</i>	-	-	<i>(14,583)</i>	<i>(14,583)</i>
На 31 декември 2015 година	4,933	360	(10,862)	(5,569)

Посебен извештај за паричните текови

	Белешки	Годината што завршува на 31 декември 2016 000 МКД	31 декември 2015 000 МКД
Деловни активности			
Добивка / (Загуба) пред оданочување		1,715	(14,583)
<i>Корекции за:</i>			
Депрецијација	6	16,606	8,996
Приходи од обесштетување на играчи	16	(2,090)	-
Приходи од продажба на опрема	16	(2,903)	-
Трошоци за трансфер на играчи	20	4,404	8,583
Нето сегашна вредност на продадена опрема	6	1,372	-
Отпис на побарувања	20	-	2,383
Отпис на обврски	16	-	(812)
Вишок на залиха по попис	16	-	(1,294)
Приходи од камата	21	(44)	(2)
Трошоци за камата	21	9,371	71
<i>Добивка од деловно работење пред промени во работниот капитал</i>		<i>28,431</i>	<i>3,342</i>
<i>Промени во работниот капитал:</i>			
Побарувања од купувачи и останати побарувања		11,219	79
Залихи		15,795	(22,251)
Обврски кон добавувачи и останати обврски		31,837	126,339
		87,282	107,509
Платена камата		(9,371)	(71)
Платен данок од добивка		(201)	(365)
Нето парични текови од деловни активности		77,710	107,073
Инвестициони активности			
Набавки на опрема	6.1	(408)	(1,037)
Вложувања во туѓи објекти	6.2	(16,269)	(216,895)
Прилив од продажба на опрема	6.1	2,903	-
Одливи за купени играчи	9, 20	(14,431)	(10,785)
Приливи од трансфер на играчи	9,16	2,090	-
Влог во подружница	8	(3,641)	(310)
Прилив од камати		44	2
Нето парични текови од (употребени во) инвестициони активности		(29,712)	(229,025)
Финансиски активности			
Приливи од позајмици	13	79,813	364,334
(Одливи) по позајмици	13	(127,229)	(242,935)
Нето парични текови (употребени во) / (од) финансиски активности		(47,416)	121,399
Нето промени кај парични средства и парични еквиваленти		582	(553)
Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на годината	11	1,437	1,990
Парични средства и парични еквиваленти на крајот на годината	11	2,019	1,437

Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи

Белешки кон посебните финансиски извештаи

1 Општи информации

АД Ракометен клуб “Вардар” Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво основано на 17 јули 2013 година, во Централниот Регистер на Република Македонија, под деловоден број 30120130034997.

Основна дејност на Друштвото според НКД (Номенклатура на дејности) се други спортски активности, како и сите дејности утврдени со НКД, освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

Согласно Спогодба за присоединување од 28 ноември 2014 година, ЖРК Вардар АД, Скопје на 07.04.2016 година изврши статусна промена - присоединување кон РК Вардар АД, Скопје. Присоединувањето се направи по пат на универзален пренос на средствата и обврските на ЖРК Вардар АД, Скопје кон РК Вардар АД, Скопје, т.е. преку миграција на сите средства и обврски на ЖРК Вардар АД, Скопје во РК Вардар АД, Скопје по нивната нето сегашна вредност на пресечниот датум 31 август 2014 година.

Со состојба на 31 декември 2016 година, Друштвото има 89 вработени (2015:73). Акциите на Друштвото не котираат на Македонска берза за хартии од вредност АД, Скопје.

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие посебни финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Овие посебни финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 61/2016) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Посебните финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Основа за подготовка (продолжува)

Подготовката на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за посебните финансиски извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие финансиски извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи и истите не ги вклучуваат финансиските извештаи на неговите подружници ФК Вардар АД, Скопје и Тренинг Камп Вардар ДОО, Скопје. Вложувањето на Матичното Друштво во подружниците е евидентирано во согласност со обелоденетото во Белешка 2.6.

Посебните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2016 и 2015 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие посебни финансиски извештаи се изразени во илјади денари, која е известувачка и функционална валута на Друштвото, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1.1 Претпоставка за неограничен континуитет во деловното работење

Овие посебни финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото која се заснова на претпоставката дека средствата и обврските на Друштвото ќе можат да бидат реализирани во нормалниот тек на деловните активности на Друштвото. Со состојба на 31 декември 2016 година акумулираните загуби изнесуваат 9,334 илјади Денари, со што го надминува евидентираните износ на акционерскиот капитал и резерви за 4,041 илјади Денари. Понатаму, тековните обврски ги надминуваат тековните средства за износ од 116,724 илјади Денари.

Способноста на Друштвото да продолжи со своите деловни активности во неограничен континуитет ќе зависи пред сè од можноста за изнаоѓање на континуирани извори на финансирање. Собственикот на Друштвото има намера да продолжи со поддршката на Друштвото во неограничена иднина. Овие посебни финансиски извештаи не ги земаат предвид корекциите и рекласификациите на евидентираните износи на средствата и обврските кои што би биле неопходни доколку Друштвото не би продолжило со своите деловни активности во неограничена иднина.

2.2 Трансакции во странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во македонски денари со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во македонски денари (“денари”) по официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Извештајот за сеопфатната добивка како финансиски приходи или расходи за пресметковниот период. Средните девизни курсеви применети за прикажување на позициите во Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута се следните:

	31 декември 2016	31 декември 2015
1 ЕУР	61.4812 Денари	61.5947 денари
1 ЦХФ	57.2504 Денари	56.9583 денари

2.3 Опрема и инвестиции во тек

Опремата се евидентира по набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјали, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Депрецијацијата на опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Мебел и останато	5 години
Компјутери	4 години
Возила	4 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со оттуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираниот износ. Разликите се вклучени во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

Вложувањата во туѓи објекти се однесуваат на капитализирани трошоци поврзани со изградбата на објектите во Фудбалскиот Тренинг Центар. Носител на оваа изградба е основачот на Друштвото, додека корисник е неговата подружница ФК Вардар АД, Скопје. Депрецијацијата на овие вложувања се признава како трошок на пропорционална основа во текот на периодот на договорот за стопанисување со спортскиот центар.

2.4 Оштетување на нефинансиски средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за посебни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.5 Залихи

Залихите се евидентирани по пониската помеѓу набавната вредност односно цената на чинење и нето продажната вредност. Нето продажната вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за комплетирање, маркетинг и дистрибуција.

Трошокот на залихите се одредува врз основа на методот прва влезна, прва излезна. Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

2.6 Вложувања во подружници

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнување претставува објективна вредност на дадените средства, вложените удели или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето.

2.7 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање. Сите финансиски средства на датумите на известување се класифицирани во категоријата кредити и побарувања.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Иницијално признавање на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Финансиските средства класифицирани во категоријата кредити и побарувања почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Престанок на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Последователно евидентирање на финансиските средства

Кредитите и побарувањата по почетното признавање, се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Оштетување на финансиските средства

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Тестирањето за оштетување на побарувањата од купувачите е објаснето во продолжение на оваа Белешка.

2.8 Пребивање на финасиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.9 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувања од купувачите се однесуваат на побарувања по основ на продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентируваниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка.

2.10 Пари и парични еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат средства депонирани во банки во денари и во странска валута, како и готовина во благајна, кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

2.11 Акционерски капитал, резерви, акумулирани добивки и дивиденди**(а) Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал се состои од објективната вредност на монетарните влогови од страна на основачите.

(б) Законска резерва

Законските резерви се создаваат иницијално врз основа на домашната законска регулатива и врз основа на одлуки на раководството и акционерите. Оваа резерва се пресметува и се издвојува во висина од најмалку 5% од добивката, се додека резервите на Друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десеттина од капиталот на сопственикот. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

(в) Акумулирани добивки / (загуби)

Акумулираните добивки / (загуби) ги вклучуваат задржаните добивки / (загуби) од тековниот и претходните периоди.

(г) Дивиденди

Дивидендите се признаваат во капиталот во периодот во којшто се одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се објавени по датумот на Извештајот за финансиската состојба се објавени во Белешката за настани по датумот на известување.

2.12 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман.

Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски мерени по нивната амортизирана набавна вредност и истите се состојат од обврски спрема добавувачи и останати обврски и позајмици.

Обврски кон добавувачи и други обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

**Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски обврски (продолжува)****Позајмици**

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот.

2.13 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

2.14 Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Со состојба на 31 декември 2016 Друштвото нема класифицирани средства во оваа категорија.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на пропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Наем (продолжува)

Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото суштински ги задржува сите ризици и користи од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени приходи и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.15 Тековен и одложен данок на добивка

Данокот на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи го методот на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот. Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овој датум.

2.16 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба, бидејќи овој износ не е од материјално значење за посебните финансиски извештаи.

2.17 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во извештајот за финансиската состојба.

2.18 Признавање на приходи и расходи

Приход од продажба на стоки и обезбедување услуги

Приходите се состојат од приходи од продажба на стоки и од обезбедување услуги. Приходите се мерат по објективната вредност на примениот надомест или на побарувањето на Друштвото за набавените стоки и услуги, намалено за данок за продажба, рабати и одобрени попусти. Приходот се признава кога значајните ризици и користи од сопственоста се префрлени на купувачот, истиот може да се измери, кога е веројатна наплатата, трошокот кој е направен и можноста за враќање на производот, реално може да се измери и кога се исполнети сите критериуми за различните активности на Друштвото. Ризиците и користите се префрлени кога добрата се примени од купувачот.

**Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)**

Признавање на приходите и расходите (продолжува)

Приходи од деловното работење

Приходите се признаваат доколку е веројатно дека идните економски користи ќе бидат прилив за Друштвото и доколку овие користи можат веродостојно да се измерат.

Друштвото остварува приходи од спонзорство, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентирани нето од одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловно работење се признаваат во добивки и загуби во моментот на искористувањето на услугите, односно во периодот на нивното настанување.

Директни трошоци за стекнување и регистрација на играчи

Директните трошоци за стекнување и регистрација на играчи опфаќаат плаќања на трети страни за регистрација на трансферот на играчи, без какви било трошоци за сопствен развој или други пресметани трошоци, и истите вклучуваат:

- (а) Износ на трансферот кој се плаќа за стекнување и обезбедување на регистрацијата;
- (б) Даноци за обврската за трансфер;
- (в) Други директни трошоци за стекнување на регистрација на играчи (плаќања на агенти за услугите кон клубот, правни услуги, компензациони плаќања за тренинг и развој на млади играчи и/или домашни правила за трансфери и други директни трошоци поврзани со трансферот.)

Трошоците за трансфери на играчи се разграничуваат и истите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка пропорционално во текот на времетраење на договорот со соодветниот играч.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на задоцнети плаќања.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.19 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на извештајот за финансиската состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.20 Преземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во посебните финансиски извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, не се евидентирани неизвесни средства во посебните финансиски извештаи, туку тие се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на датумот на извештајот за финансиската состојба и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.21 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

2.22 Деловни комбинации

Матичното Друштво го применува методот на стекнување во сметководството за деловни комбинации. Пренесениот надомест од страна на Матичното Друштво за да стекне контрола на подружницата, се пресметува како збир од објективни вредности на пренесените средства, настанатите обврски и сопственичките учества од страна на Матичното Друштво на датумот на стекнување, кои вклучуваат објективна вредност на средство или обврска кои произлегуваат од превземениот ангажман на надомест. Трошоците за стекнување се признаваат во периодот кога настанале.

Матичното Друштво признава стекнати средства кои можат да се идентификуваат и претпоставени обврски во деловната комбинација, без оглед на тоа дали тие биле претходно признаени во финансиските извештаи на стекнувачот пред периодот на стекнување. Стекнатите средства и претпоставените обврски се мерат по објективна вредност на датумот на стекнување.

Гудвилот се евидентира по одделното признавање на нематеријалните средства кои може да се идентификуваат. Гудвилот се пресметува како вишок над збирот на а) објективната вредност на пренесениот надомест, б) признатиот износ на неконтролираното учество на стекнувачот и в) објективната вредност на сите постоечки сопственички учества на стекнувачот на датумот на стекнување, над објективни вредности на нето средствата кои може да се идентификуваат на датумот на стекнување. Доколку објективните вредности на нето средствата кои може да се идентификуваат го надминуваат погоре пресметаниот збир, вишокот износ (т.е. добивка направена при поволна набавка) претставува добивка од поволна набавка.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Деловни комбинации (продолжува)

Пред признавање на добивка од поволна набавка, стекнувачот треба повторно да процени дали правилно ги идентификувал сите стекнати средства, превземени обврски како и било кои дополнително утврдени средства или обврски идентификувани во текот на процесот на ревидирање, како и на процедурите кои се користени при мерење на износите кои треба да бидат признаени на датумот на стекнување. Добивката се препишува на стекнувачот.

2.23 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во посебните финансиски извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни финансиски ризици, вклучувајќи ризик од кредитирање, ризик од ликвидност како и пазарен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се кредитниот ризик, ризикот на ликвидност, пазарниот ризик како и употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Кредитен ризик

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на посебните финансиски извештаи, кои се прикажани во следната табела:

	2016 (000 мкд)	2015 (000 мкд)
Класи на финансиски средства - евидентирана вредност		
Побарувања од купувачи	14,592	9,204
Парични средства и еквиваленти	2,019	1,437
	16,611	10,641

3.3 Ризик на ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови.

Следните табели детално ја прикажуваат преостанатата договорна доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

	2016 (000 мкд)			2016 (000 мкд)
	До 1 година	1-2 години	2-5 години	Вкупно
Позајмици	36,052	29,564	76,074	141,690
Обврски кон добавувачи	83,986	-	-	83,986
Обврски за договор на дело	14,053	-	-	14,053
	134,091	29,564	76,074	239,729

	2015 (000 мкд)			2015 (000 мкд)
	До 1 година	1-2 години	2-5 години	Вкупно
Позајмици	74,662	24,630	89,170	188,462
Обврски кон добавувачи	150,039	-	-	150,039
Обврски за договор на дело	1,672	-	-	1,672
	226,373	24,630	89,170	340,173

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.4 Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијание на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

Ризик од курсни разлики

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено на парите и паричните средства, побарувањата, како и финансиските обврски. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за да се заштити од овие ризици бидејќи таквите инструменти не наоѓаат поширока примена во Република Македонија. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

	2016 000 МКД	2015 000 МКД
Средства		
ЕУР	666	515
	666	515
Обврски		
ЕУР	10,051	4,322

Еврот и швајцарскиот франк се странските валути на коишто е изложено Друштвото. Следната табела ја прикажува чувствителноста на Друштвото на 1% зголемување на денарот во споредба со еврото, и 5% зголемување на денарот во споредба со швајцарскиот франк. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%, промена на курсот на швајцарскиот франк за 5% . Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, којшто се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1% и +/- 5%..

Анализа на сензитивноста на странски валути

	%	Нето износ	-%	2016 (000 мкд) + %
ЕУР	1%	(9,385)	(94)	94
Добивка / (Загуба)		(9,385)	(94)	94
				2015 (000 мкд)
ЦХФ	5%	(13,072)	(654)	654
ЕУР	1%	(3,807)	(38)	38
Добивка / (Загуба)		(16,879)	(692)	692

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Друштвото позајмува средства единствено со фиксна каматна стапка. Следствено, на датумот на известување не е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

	2016	2015
Средства		
<i>Некаматносни</i>		
Побарувања од купувачи	14,592	9,204
Парични средства и еквиваленти	59	-
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Парични средства и еквиваленти	1,960	1,437
	16,611	10,641
Обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Позајмици	1,238	1,590
Обврски кон добавувачи	83,986	150,039
Обврски за договор на дело	14,053	1,672
<i>Каматносни со варијабилна камата</i>		
Позајмици	140,452	186,872
	239,729	340,173

Анализа на сензитивноста на каматните стапки

31 декември 2016	Нето износ 000 МКД	2%	-2%
Позајмици со променлива каматна стапка	(140,452)	(2,809)	2,809
31 декември 2015	Нето износ	2%	-2%
Позајмици со променлива каматна стапка	(186,872)	(3,737)	3,737

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за основачите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да ја одржи или прилагоди структурата на својот капитал, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на сопствениците, да врати капитал на сопствениците, да изврши зголемување на капиталот преку нови вложувања или да продаде средства за да го намали долгот. Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на периодот е прикажан како што следи:

	2016	2015
Позајмици	141,690	188,462
Парични средства и еквиваленти	(2,019)	(1,437)
Обврски, нето	139,671	187,025
Вкупно капитал	(4,041)	(5,569)
	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.6 Утврдување на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Друштвото ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирани цени (некоригирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Друштвото нема финансиски средства евидентирани по објективна вредност на датумите на известување.

3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност е прикажана во табелата подолу:

	Евидентиран износ		Објективна вредност	
	2016	2015	2016	2015
Средства				
Парични средства и парични еквиваленти	2,019	1,437	2,019	1,437
Побарувања од купувачи	14,592	9,204	14,592	9,204
Вкупно средства	16,611	10,641	16,611	10,641
Обврски				
Позајмици	141,690	188,462	141,690	188,462
Обврски кон добавувачи	83,986	150,039	83,986	150,039
Обврски за договор на дело	14,053	1,672	14,053	1,672
Вкупно обврски	239,729	340,173	239,729	340,173

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана вредност, намалена за резервирањата поради оштетувања. Поради нивната краткорочна доспеаност, нивната вредност е соодветна на нивниот евидентиран износ.

Парични средства и еквиваленти

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Утврдување на објективната вредност (продолжува)

Позајмици и обврски кон добавувачи и останати обврски

Сметководствената вредност на обврските по кредити е приближна на нивната објективна вредност поради променливите пазарни каматни стапки.

Евидентираниот износ на обврските кон добавувачи и останати обврски е приближен на нивната објективна вредност.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие посебни финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засноваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во оценките

Оштетување кај нефинансиските средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања

Друштвото признава оштетување на побарувањата од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на ризикот од потенцијални загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз анализа на старосната структура на салдото на побарувањата од купувачи како и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2016 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираниите вредности на овие средства се анализирани во Белешка 6. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност.

Залихи

Залихите се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност Друштвото ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени оценките.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено)

5 Деловни комбинации

Со состојба на 7 јули 2015 година, согласно Спогодба за присоединување од 28 ноември 2014 година и Анекс на Спогодбата за присоединување од 9 април 2015 година, Друштвото изврши статусна промена – присоединување со ЖРК Вардар АД, Скопје. Присоединувањето се направи по пат на универзален пренос на средствата и обврските на ЖРК Вардар АД, Скопје кон Друштвото, т.е. преку миграција на сите средства и обврски од ЖРК Вардар АД, Скопје во Друштвото, по нивна нето сегашна вредност. Превземените нето средства на 31 декември 2016 и 2015, како и на датумот на присоединување се како што следи:

	2016	2015	07 јули 2015
Опрема (Белешка 6)	-	-	4,920
Вложување во друштво	-	-	155
Пари и парични средства	-	-	20
Побарувања	829	1,942	1,996
Обврски	-	-	(211)
Позајмици	-	-	(2,535)
Нето средства	829	1,942	4,345

6 Опрема и инвестиции во тек и вложувања во туѓи објекти

6.1 Опрема и инвестиции во тек

	Возила	Компјутери, мебел и опрема	Инвестиции во тек и аванси	Вкупно
Набавна вредност				
На 1 јануари 2015 година	28,292	4,164	-	32,456
Средства добиени со присоединување на АД ЖРК Вардар, Скопје	11,079	396	-	11,475
Набавки	777	260	-	1,037
На 31 декември 2015 година	40,148	4,820	-	44,968
На 1 јануари 2016 година	40,148	4,820	-	44,968
Набавки	259	149	-	408
Трансфер од вложувања во туѓи објекти (Белешка 6.2)	-	7,387	58	7,445
Продажби	(3,984)	-	-	(3,984)
На 31 декември 2016 година	36,423	12,356	58	48,837
Акумулирана депрецијација				
На 1 јануари 2015 година	4,297	115	-	4,412
Средства добиени со присоединување на АД ЖРК Вардар, Скопје	6,531	24	-	6,555
Депрецијација	8,244	752	-	8,996
На 31 декември 2015 година	19,072	891	-	19,963
На 1 јануари 2016 година	19,072	891	-	19,963
Продажби	(2,612)	-	-	(2,612)
Корекција на депрецијација (Бел. 12)	(1,342)	-	-	(1,342)
Депрецијација	10,183	1,540	-	11,723
На 31 декември 2016 година	25,301	2,431	-	27,732
Нето евидентирана вредност				
На 31 декември 2015 година	21,076	3,929	-	25,005
На 31 декември 2016 година	11,122	9,925	58	21,105

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено)

Опрема и инвестиции во тек и вложувања во туѓи објекти (продолжува)

Продажби

Во текот на 2016 година, Друштвото продаде возила со нето евидентирана вредност во износ 1,372 илјади денари (Белешка 20). Продажната вредност изнесува 2,903 илјади денари (Белешка 16).

6.2 Вложувања во туѓи објекти

	Вложувања во туѓи објекти
Набавна вредност	
На 1 јануари 2015 година	-
Набавки	216,895
На 31 декември 2015 година	216,895
На 1 јануари 2016 година	216,895
Набавки	16,269
Трансфер во опрема и инвестиции во тек (Белешка 6.1)	(7,445)
Усогласување	(32,656)
На 31 декември 2016 година	193,063
Акумулирана депрецијација	
На 1 јануари 2015 година	-
Депрецијација	-
На 31 декември 2015 година	-
На 1 јануари 2016 година	-
Депрецијација	4,883
На 31 декември 2016 година	4,883
Нето евидентирана вредност	
На 31 декември 2015 година	216,895
На 31 декември 2016 година	188,180

Со состојба на 31 декември 2016 година, вложувањата во туѓи објекти во износ од 188,180 илјади денари (2015: 216,895 илјади денари) се состојат од капитализирани трошоци поврзани со изградбата на Фудбалскиот Тренинг Центар, при што се применети ФИФА и УЕФА упатства и стандарди. Центарот се состои од две фудбалски игралишта, објект кој содржи административен дел, простории за спортисти, апартманско сместување на спортисти, економски и заеднички простории, мултифункционален објект и партерско уредување на локацијата согласно Договор за јавно приватно партнерство со Општина Гази Баба, Тренинг Камп Вардар ДООЕЛ, Скопје и АД Ракометен Клуб Вардар како носител на набавката, склучен на 30 јуни 2015, со период на користење од 35 години.

Усогласувања

Во текот на 2016 година, Друштвото изврши усогласување на вредноста на вложувањата во туѓи објекти, при што расходуваше износ од 6,232 илјади денари вклучени во останати трошоци (Белешка 20) и ги намали обврските кон добавувачи за износ од 26,424 илјади денари (Белешка 14).

Залог

Со состојба на 31 декември 2016 година, Друштвото нема воспоставено залог врз средствата. Сите средства се користат во редовниот тек на оперативните активности на Друштвото.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено)

7 Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на Извештајот за финансиската состојба за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	2016	2015
Средства		
Кредити и побарувања		
Побарувања од купувачи	14,592	9,204
Парични средства и еквиваленти	2,019	1,437
	16,611	10,641
Обврски		
Останати фин. обврски по ам. наб. вред.		
Позајмици	141,690	188,462
Обврски кон добавувачи	83,986	150,039
Обврски за договор на дело	14,053	1,672
	239,729	340,173

8 Вложувања во подружници

Подружници се оние субјекти во кои Друштвото има учество со повеќе од една половина од гласачките права или има моќ да управува со финансиските и оперативните политики на тие субјекти. Следната табела ги прикажува главните подружници и учеството на Друштвото во нивниот капитал:

	% на учество	Земја на основање	Валута	Дејност	2016	2015
ФК Вардар АД, Скопје	100%	Р.Македонија	МКД	Спортски дејности	5,085	5,085
Тренинг Камп Вардар ДООЕЛ, Скопје	100%	Р.Македонија	МКД	Спортски дејности	3,951	310
					9,036	5,395

Во текот на 2016 година, Друштвото го зголеми својот влог во подружницата Тренинг Камп Вардар дооел, Скопје со паричен влог во износ од 3,641 илјади денари.

9 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2016	2015
Побарувања од купувачи	14,592	9,204
Намалено за: (резервирања за оштетување)	-	-
	14,592	9,204
Останати побарувања		
Разграничени трошоци за идни периоди	14,373	12,307
Побарувања за дадени аванси	765	7,653
Побарувања за преплатен ДДВ	481	9,070
Побарување за данок на добивка	-	202
Останати побарувања	90	87
	15,709	29,319
	30,301	38,523

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено)

Побарување од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година, разграничените трошоци за идни периоди се како што следи:

	2016	2015
Разграничени трошоци за трансфери на играчи	9,621	6,624
Разграничени трошоци за надоместоци за учество на натпревари	3,395	2,699
Разграничени трошоци за осигурување	1,357	2,984
	14,373	12,307

Движењето на сметката на разграничени трошоци е како што следи:

	2016	2015
01 јануари	12,307	7,002
Трошоци за трансфер на играчи (Белешка 20)	(4,404)	(8,583)
Премии за осигурување (Белешка 20)	(4,094)	(7,222)
Членарина и котизација на натпревари (Белешка 20)	(5,948)	(4,505)
Одливи за осигурување и надоместоци за учество на натпревари	2,081	14,830
Одливи за купени играчи	14,431	10,785
31 декември	14,373	12,307

На 31 декември 2015 година, Друштвото изврши директен отпис на побарувања за дадени аванси во износ од 415 илјади денари и побарувања за дадни позајмици на вработени во текот на годината во износ од 1,968 илјади денари (Белешка 20).

10 Залихи

	2016	2015
Трговски стоки на залиха	34,795	50,450
Ситен инвентар во употреба	-	140
	34,795	50,590

11 Парични средства и еквиваленти

	2016	2015
Денарски и девизни сметки во домашни банки	1,960	1,437
Благајна	59	-
	2,019	1,437

12 Главнина

Акционерски капитал

Регистрираниот акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2016 и 2015 година изнесува 80,000 ЕУР, еквивалентно на 4,932,590 денари. Истиот е поделен на 8,000 обични акции со поединечна номинална вредност од ЕУР 10 по акција. Единствен сопственик на Друштвото е физичко лице Г-дин Сергеј Самсоненко.

Имателите на обичните акции имаат право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото. Согласно акционерската книга на Друштвото, на 31 декември 2016 и 2015 година, не постојат ограничувања на обичните акции на правата засновани на закон и/или Одлука на надлежен орган.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено)

Главнина (продолжува)

Корекции од минати години

Во текот на 2016 година, Друштвото изврши корекција на идентификувани грешки кои се однесуваат на минати периоди. Овие корекции се однесуваат на корекција / намалување на акумулираната депрецијација на опремата а износ од 1,342 илјади денари (Белешка 6.1), како и корекција / зголемување на позајмиците од поврзани субјекти за износ од 644 илјади денари.

13 Позајмици

	2016	2015
Долгорочни позајмици од домашни банки		
НЛБ Тутунска Банка, АД, Скопје во денари; каматна стапка 5,5% годишно; 135,500,000 денари; доспева 28 јуни 2020	112,812	135,500
Долгорочни позајмици без камата од физички лица		
Позајмици без камата од основачот	22,390	-
Вкупно нетековни позајмици	135,202	135,500
Намалено за: тековна доспеаност	(29,564)	(21,700)
Долгорочен дел на долгорочните позајмици	105,638	113,800
Краткорочни позајмици од домашни банки		
НЛБ Тутунска Банка, АД, Скопје		
НЛБ Тутунска Банка, АД, Скопје во денари; каматна стапка 5,5% годишно; 5,250,000,000 денари; доспева 13 мај 2017	5,250	-
МКД 60,000,000 со рок на доспевање 08.07.2016; каматна стапка 6% годишно	-	38,300
ЦХФ 180,000 со рок на доспевање 12.08.2016; каматна стапка 3 месечен либор +5 % годишно	-	10,036
ЦХФ 60,000 со рок на доспевање 23.09.2016; каматна стапка 3 месечен либор +5 % годишно	-	3,036
Краткорочни без камата од домашни правни лица		
Позајмици од СЦ Јане Сандански дооел Скопје	1,238	1,590
	6,488	52,962
Тековна доспеаност на долгорочните кредити	29,564	21,700
Краткорочни позајмици и тековна доспеаност	36,052	74,662
Вкупно позајмици	141,690	188,462

Планот за отплата на позајмиците е како што следи:

	2016	2015
Во рок од 12 месеци	36,052	74,662
Од 1 до 2 години	29,564	24,630
2 до 5 години	76,074	89,170
	141,690	188,462

Анализата на позајмиците согласно видот на каматните стапки е прикажана во табелата подолу:

	2016	2015
Варијабилна каматна стапка	140,452	186,872
Без камата	1,238	1,590
	141,690	188,462

Позајмиците од домашни банки се обезбедени со меница и постоечки средства на банкарски сметки, согласно Договор за пристапување на долг од поврзаните друштва СИС Балкан ДОО, Скопје и СИС Инвест ДООЕЛ, Скопје врз основа на договор за рамковен револвинг кредит лимит бр. 1002-638 од 27 јули 2015 година.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено)

14 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2016	2015
Домашни добавувачи	73,935	145,717
Странски добавувачи	10,051	4,322
	83,986	150,039
Останати обврски		
Обврски кон вработени	32,832	1,678
Обврски за договор на дело	14,053	1,672
Обврски за персонален данок	11,327	857
Обврски за придонеси од плата	4,763	662
Останати обврски	142	44
	63,117	4,913
	147,103	154,952

Со состојба на 31 декември 2016 година, во обврските кон домашни добавувачи, вклучени се обврски кон поврзаната страна Балкан Констракшн Груп ДОО, Скопје, во износ од 58,465 илјади денари, поврзани со изградбата на Тренинг Камп Центарот. Во текот на 2016 година, Друштвото изврши усогласување на вредноста на вложувањата во туѓи објекти, при што ги намали обврските кон погореспоменатиот добавувач за износ од 26,464 илјади денари (Белешка 6.2).

15 Приходи

15.1 Приходи од донации и спонзорства

	2016	2015
Приходи од донации	332,814	271,724
Приходи од спонзорства	21,886	23,792
	354,700	295,516

15.2 Приходи од надомест за одржување натпревари

	2016	2015
Надомест за одржување натпревари од Европска Ракометна Федерација (ЕХФ)	12,872	24,102
Надомест за одржување натпревари од Регионална Ракометна Федерација (СЕХА)	2,562	1,553
	15,434	25,655

16 Останати приходи

	2016	2015
Приходи од продажба на трговски стоки	30,250	30,202
Провизија од продажба на влезници	3,072	1,759
Приходи од продажба на опрема	2,903	-
Приходи од трансфер на играчи	2,090	-
Приходи од наеми	760	1,288
Отпис на обврски	-	812
Вишок на залиха	-	1,294
Останати приходи	10,687	1,556
	49,762	36,911

17 Трошоци за материјали

	2016	2015
Потрошени материјали, резервни делови и ситен инвентар	7,779	2,363
Трошоци за енергија и гориво	1,685	1,909
Потрошени спортски материјали	1,501	1,667
Останато	260	274
	11,225	6,213

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено)

18 Трошоци за услуги

	2016	2015
Транспортни услуги	20,513	32,168
Наем на деловни простории и опрема	5,511	3,509
Трошоци за реклама и пропаганда	4,070	8,325
Графички услуги за печатење	2,045	2,929
Комуникациски услуги	1,975	2,305
Медицински услуги	1,669	3,095
Услуги за обезбедување натпревари	879	2,068
Трошоци за одржување	498	459
Останати услуги	2,362	1,501
	39,522	56,359

19 Трошоци за користи на вработените

	2016	2015
Нето плати	141,189	152,925
Поврзани придонеси и даноци за плати	26,721	25,201
Останати надоместоци за вработени	789	539
	168,699	178,665

20 Останати деловни трошоци

	2016	2015
Трошоци за униформи	27,703	-
Трошоци за репрезентација	7,485	6,293
Трошоци за службени патувања и сместувања	7,352	9,518
Членарина и котизација на натпревари (Бел. 9)	5,948	4,505
Трошоци за адвокатски, нотарски и сметководствени услуги	5,815	938
Трошоци за трансфер на играчи (Бел. 9)	4,404	8,583
Трошоци за лиценци	4,293	940
Премии за осигурување (Бел. 9)	4,094	7,222
Трошоци за лекарски прегледи и лекови	2,979	2,639
Нето евид. вредност на продадени возила (Бел. 6.1)	1,372	-
Трошоци за донации	1,140	405
Банкарски провизии	790	3,307
Отпис на побарувања	-	2,383
Останато	1,369	289
	74,744	47,022

21 Финансиски расходи, нето

	2016	2015
Финансиски приходи		
Позитивни курсни разлики	-	32
Приходи од камати	44	2
	44	34
Финансиски расходи		
Негативни курсни разлики	(70)	(74)
Расходи од камати	(9,371)	(71)
	(9,441)	(145)
	(9,397)	(111)

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
 (Сите износи се во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено)

22 Данок на добивка

Усогласувањето на данокот од добивка според Извештајот за сеопфатна добивка за 2016 и 2015 година е како што следи:

	2016	2015
Добивка / (Загуба) пред оданочување	1,715	(14,583)
Неодбитни трошоци	7,139	8,056
Даночна основица	8,854	-
Даночна стапка 10%	10%	10%
Даночен расход	885	-
Ефективна даночна стапка	51.60%	-

23 Неизвесни и преземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2016 година, проценетата денарска противвредност на судските постапки покренати против Друштвото изнесува вкупно 624 илјади денари (2015: 413 илјади денари). Не се антиципирани материјално значајни обврски кои би произлегле од овие судски постапки, бидејќи професионалните правни совети покажуваат дека нема веројатност за појава на значителни загуби.

Гаранции

Со состојба на 31 декември 2016, Друштвото има превземени обврски по краткорочни девизни гаранции за навремено подмирување на обврските во вкупен износ од 5,861 илјади денари или 95,327 ЕУР (2015: 1,231 илјади денари или 20,000 ЕУР), како и краткорочни денарски гаранции за квалитетно и навремено извршување на обврските во вкупен износ од 10,063 илјади денари (2015: 4,284 илјади денари).

Даночни обврски

Посебните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година, и можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот на овие финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски врз таа основа.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во посебните финансиски извештаи.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
 (Сите износи се во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено)

24 Трансакции со поврзани страни

Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2016 и 2015:

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи/Набавки
31 декември 2016				
Балкан Груп Констаркшн ДОО, Скопје	-	58,465	-	99,220
СЦ Јане Сандански ДООЕЛ, Скопје	258	1,295	559	-
Сис Балкан, ДООЕЛ Скопје	-	-	-	-
Сис Травел ДОО, Скопје	-	986	-	3,665
АД ФК Вардар, Скопје	41	2,024	7,639	1,753
СИС Авиатион ДООЕЛ, Скопје	-	-	-	-
ПЗУ Кинетикус, Скопје	-	-	-	-
СИС Инвест Груп ДООЕЛ, Скопје	-	-	-	-
Млекара Здравје Радово ДОО, Скопје	2,580	-	5,716	-
Тенис парк ДООЕЛ, Скопје	110	-	133	-
Тренинг Камп вардар ДООЕЛ, Скопје	1,640	3,190	1,390	3,341
Фудбалска Академија дооел Скопје	44	-	494	-
Трансакции со клучен раководен кадар	-	22,390	331,246	-
Надомести на клучен раководен кадар	-	-	-	755
31 декември 2015				
Балкан Груп Констаркшн ДОО, Скопје	-	127,142	-	2,407
СЦ Јане Сандански ДООЕЛ, Скопје	259	3,366	791	2,749
Сис Балкан, ДООЕЛ Скопје	214	-	-	-
Сис Травел ДОО, Скопје	-	1,763	-	2,796
АД ФК Вардар, Скопје	4,613	-	-	-
СИС Авиатион ДООЕЛ, Скопје	-	1	-	2,076
ПЗУ Кинетикус, Скопје	-	-	-	-
СИС Инвест Груп ДООЕЛ, Скопје	-	-	-	-
Млекара Здравје Радово ДОО, Скопје	-	-	32	-
Тенис парк ДООЕЛ, Скопје	-	151	-	423
Тренинг Камп вардар ДООЕЛ, Скопје	-	-	-	539
Надомести на клучен раководен кадар	-	-	-	539

25 Настаните по датумот на известување

По 31 декември 2016 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту, пак, настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за
годината што завршува на 31 декември 2016



Grant Thornton

www.grant-thornton.com □ □